

# СЛУЖБЕН ГЛАСНИК

## НА ОПШТИНА ВАСИЛЕВО

Број 4

Год. XX

28 април 2017 г.

примерокот е бесплатен

[www.opstinavasilevo.gov.mk](http://www.opstinavasilevo.gov.mk)

opstina\_vasilevo@yahoo.co.uk



Содржина:

53-та седница

### Совет на општина Василево

1. **ЗАКЛУЧОК** за усвојување на кварталниот извештај за извршување на Буџетот за 2017 година на општина Василево за периодот од 01.01 до 31.03.2017 (K1).....03
2. **ЗАКЛУЧОК** за усвојување на кварталниот извештај за доспеаните а неизмирени обврски на општина Василево за период од 01.01 до 31.03.2017 година (K2).....06
3. **ЗАКЛУЧОК** за усвојување на кварталниот извештај за промените на состојбата на задолжувањето на општина Василево за период од 01.01 до 31.03.2017 година (K3).....08
4. **ЗАКЛУЧОК** за усвојување на извештајот од самоевауација 2014-2016 година на ООУ “Гоце Делчев” Василево.....10
5. **ЗАКЛУЧОК** за усвојување на извештајот од самоевауација 2014-2016 година на ООУ “Атанас Нивичански” Нова Маала.....10
6. **ЗАКЛУЧОК** за усвојување на Годишниот извештај за работа на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион за 2016 година.....11
7. **ОДЛУКА** за давање согласност на Одлуката на ВД Директор на “ЈПКД Турија” Василево за усогласување на дејностите на “ЈПКД Турија” Василево според новиот шифрарник согласно Националната класификација на дејностите.....11
8. **ОДЛУКА** за одобрување на помош на црквното настојателство при храмот Св Наум Чанаклија.....12

9. **ПРОГРАМА** за спроведување на општите мерки за заштита на населението од заразни болести во 2017 година.....13
10. **ОДЛУКА** за одобрување на помош во градежни материјали на црковниот одбор во с Едрениково.....16
11. **ОДЛУКА** за утврдување на приоритет за реализација на проектот “Реконструкција и ревитализација на дел од улица од пошта до повеќенаменско игралиште во Василево”, општина Василево.....16

### **Градоначалник на општина Василево**

12. **РЕШЕНИЕ** бр 01/2017г за потреба од јавна набавка.....17
13. **РЕШЕНИЕ** бр 06/2017г за потреба од јавна набавка.....18

\* \* \*

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

### РЕШЕНИЕ

Се прогласува Заклучокот за усвојување на кварталниот извештај за извршување на Буџетот за 2017 година на општина Василево за периодот од 01.01.2017 до 31.03.2017 година(К1) , што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 27.04.2017 година

Бр.09-872/2  
27.04.2017г.  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник  
Ванчо Стојанов с.р.

Василево за периодот од 01.01. до 31.03.2017 година (К-1).

2.Составен дел на овој Заклучок е и Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Василево за периодот од 01.01. до 31.03.2017 година(К-1).

3.Овој Заклучок влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во “Службени гласник на Општина Василево“.

Бр.08-872/1  
27.04.2017г.  
Василево

Совет на општина Василево  
Претседател,  
Драги Митев с.р

-----

Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Р.М.“ бр 5/02),член 32 став 1 точка 4 од Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа (“Службен весник на Р.М.“ бр 61/04) и член 21 од Статутот на Општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10 ), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на ден 27.04.2017 година донесе,

### ЗАКЛУЧОК

за усвојување на кварталниот извештај за извршување на Буџетот за 2017 година на општина Василево за периодот од 01.01. до 31.03.2017 година(К1)

1.Се усвојува кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина

Квартален извештај за извршување на буџетот на општина **ВАСИЛЕВО** за извештајниот период (кумулативно) за квартал  
од 01.01.2017 до 31.03.2017 година

Општина: **ВАСИЛЕВО**  
Извештаен период: од 01.01.2017 до 31.03.2017 година  
Датум на поднесување: 15.04.2017

	Буџет		Самофинансир. активности		Дотации		Донации		Кредити		ВКУПНО		Останува за реализац.
	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	
<b>ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС :</b>													
ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ :	92.689.748	32.317.462	4.615.000	1.164.610	60.150.000	15.145.001	18.345.000	0	10.000.000	0	185.799.748	48.627.073	137.172.675
ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ :	48.600.000	8.740.712	3.715.000	640.000	60.070.000	14.953.502	1.500.000	0	0	0	113.885.000	24.334.214	89.550.786
<b>КАПИТАЛЕН БИЛАНС :</b>													
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ :	38.210.252	737.762	0	0	0	0	0	0	0	0	38.210.252	737.762	37.472.490
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ :	82.300.000	23.213.127	900.000	888.220	80.000	0	16.845.000	0	10.000.000	0	110.125.000	24.101.347	86.023.653
<b>ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ :</b>	<b>92.689.748</b>	<b>32.317.462</b>	<b>4.615.000</b>	<b>1.164.610</b>	<b>60.150.000</b>	<b>15.145.001</b>	<b>18.345.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>185.799.748</b>	<b>48.627.073</b>	<b>137.172.675</b>
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>71 ДАНОЧНИ ПРИХОДИ</b>	<b>20.990.000</b>	<b>2.768.031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.990.000</b>	<b>2.768.031</b>	<b>18.221.969</b>
711 Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	440.000	89.926	0	0	0	0	0	0	0	0	440.000	89.926	350.074
713 Даноци на имот	7.500.000	372.557	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500.000	372.557	7.127.443
717 Даноци на специфични услуги	12.350.000	2.237.863	0	0	0	0	0	0	0	0	12.350.000	2.237.863	10.112.137
718 Такси на користење или дозволи за вршење на дејност	700.000	67.685	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	67.685	632.315
<b>72 НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1.525.000</b>	<b>230.088</b>	<b>4.615.000</b>	<b>1.164.610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.140.000</b>	<b>1.394.698</b>	<b>4.745.302</b>
722 Глоби, судски и административни такси	1.000.000	96.072	0	2.800	0	0	0	0	0	0	1.000.000	98.872	901.128
723 Такси и надоместоци	300.000	15.575	4.565.000	1.106.460	0	0	0	0	0	0	4.865.000	1.122.035	3.742.965
724 Други владини услуги	20.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	9.000	11.000
725 Други неданочни приходи	205.000	109.441	50.000	55.350	0	0	0	0	0	0	255.000	164.791	90.209
<b>74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ</b>	<b>70.174.748</b>	<b>29.319.343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.150.000</b>	<b>15.145.001</b>	<b>18.345.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148.669.748</b>	<b>44.464.344</b>	<b>104.205.404</b>
741 Трансфери од други нивоа на власт	70.174.748	29.319.343	0	0	60.150.000	15.145.001	0	0	0	0	130.324.748	44.464.344	85.860.404
742 Донации од странство	0	0	0	0	0	0	18.345.000	0	0	0	18.345.000	0	18.345.000
<b>75 ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>
754 Друго домашно задолжување	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000
<b>ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ :</b>	<b>38.210.252</b>	<b>737.762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.210.252</b>	<b>737.762</b>	<b>37.472.490</b>
<b>73 КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ</b>	<b>38.210.252</b>	<b>737.762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.210.252</b>	<b>737.762</b>	<b>37.472.490</b>
733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	38.210.252	737.762	0	0	0	0	0	0	0	0	38.210.252	737.762	37.472.490
<b>74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
741 Трансфери од други нивоа на власт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
743 Капитални донации	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Буџет		Самофинансир. активности		Дотации		Донации		Кредити		ВКУПНО		Останува за реализац.
	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	
<b>ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ :</b>	<b>48.600.000</b>	<b>8.740.712</b>	<b>3.715.000</b>	<b>640.000</b>	<b>60.070.000</b>	<b>14.953.502</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113.885.000</b>	<b>24.334.214</b>	<b>89.550.786</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>-175.000</b>
0	0	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175.000	-175.000
<b>40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ</b>	<b>13.535.000</b>	<b>2.609.001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.815.000</b>	<b>12.986.130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.350.000</b>	<b>15.595.131</b>	<b>50.754.869</b>
401 Основни плати	8.730.000	1.650.109	0	0	38.527.303	9.476.384	0	0	0	0	47.257.303	11.126.493	36.130.810
402 Придонеси за социјално осигурување	2.805.000	598.293	0	0	14.287.697	3.509.746	0	0	0	0	17.092.697	4.108.039	12.984.658
404 Надоместоци	2.000.000	360.599	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	360.599	1.639.401
<b>42 СТОКИ И УСЛУГИ</b>	<b>22.540.000</b>	<b>3.422.232</b>	<b>3.715.000</b>	<b>640.000</b>	<b>7.255.000</b>	<b>1.967.372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.510.000</b>	<b>6.029.604</b>	<b>27.480.396</b>
420 Патни и дневни расходи	250.000	11.730	40.000	0	0	0	0	0	0	0	290.000	11.730	278.270
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	7.360.000	1.418.417	325.000	35.504	1.995.000	781.347	0	0	0	0	9.680.000	2.235.268	7.444.732
423 Материјали и ситен инвентар	2.730.000	252.807	1.828.000	247.755	1.073.000	334.144	0	0	0	0	5.631.000	834.706	4.796.294
424 Поправки и тековно одржување	7.110.000	1.233.105	142.000	3.650	695.000	207.390	0	0	0	0	7.947.000	1.444.145	6.502.855
425 Договорни услуги	3.145.000	281.073	1.230.000	311.566	3.335.000	610.564	0	0	0	0	7.710.000	1.203.203	6.506.797
426 Други тековни расходи	1.795.000	225.100	150.000	41.525	157.000	33.927	0	0	0	0	2.102.000	300.552	1.801.448
427 Привремени вработувања	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
<b>45 КАМАТНИ ПЛАЌАЊА</b>	<b>50.000</b>	<b>1.106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>1.106</b>	<b>48.894</b>
452 Каматни плаќања кон домашни кредитори	50.000	1.106	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	1.106	48.894
<b>46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>5.875.000</b>	<b>788.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.375.000</b>	<b>788.250</b>	<b>6.586.750</b>
461 Субвенции за јавни претпријатија	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000
463 Трансфери до невладини организации	3.370.000	587.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.370.000	587.000	2.783.000
464 Разни трансфери	2.500.000	201.250	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	4.000.000	201.250	3.798.750
<b>47 СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ</b>	<b>200.000</b>	<b>67.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>67.000</b>	<b>133.000</b>
471 Социјални надоместоци	200.000	67.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	67.000	133.000
<b>49 ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА</b>	<b>6.400.000</b>	<b>1.678.123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.400.000</b>	<b>1.678.123</b>	<b>4.721.877</b>
493 Отплата на главница до други нивоа на власт	6.400.000	1.678.123	0	0	0	0	0	0	0	0	6.400.000	1.678.123	4.721.877
<b>ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ :</b>	<b>82.300.000</b>	<b>23.213.127</b>	<b>900.000</b>	<b>888.220</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>16.845.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>110.125.000</b>	<b>24.101.347</b>	<b>86.023.653</b>
<b>48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ</b>	<b>82.300.000</b>	<b>23.213.127</b>	<b>900.000</b>	<b>888.220</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>16.845.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>110.125.000</b>	<b>24.101.347</b>	<b>86.023.653</b>
480 Купување на опрема и машини	350.000	30.975	0	0	80.000	0	0	0	0	0	430.000	30.975	399.025
481 Градежни објекти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
482 Други градежни објекти	81.150.000	23.110.416	0	0	0	0	16.845.000	0	10.000.000	0	107.995.000	23.110.416	84.884.584
485 Вложувања и нефинансиски средства	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
486 Купување на возила	300.000	71.736	900.000	888.220	0	0	0	0	0	0	1.200.000	959.956	240.044
<b>ОБРАЗЛОЖЕНИЕ :</b>													

Лице за контакт  
Габриела Ефтимова

Градоначалник  
Ванчо Стојанов

\* \* \*

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

### РЕШЕНИЕ

Се прогласува Заклучокот за усвојување на кварталниот извештај за доспеаните а неизмирени обврски на општина Василево за период од 01.01.2017 до 31.03.2017 година (К2) , што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 27.04.2017 година

Бр.09–873/2  
27.04.2017г.  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник  
Ванчо Стојанов с.р.

-----

Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Р.М.“ бр 5/02),член 32 став 1 точка 4 од Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа (“Службен весник на Р.М.“ бр 61/04) и член 21 од Статутот на Општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10 ), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на ден 27.04.2017 година донесе,

### ЗАКЛУЧОК

за усвојување на кварталниот извештај за доспеаните а неизмирени обврски на општина Василево за период од 01.01 до 31.03.2017 година(К2)

1.Се усвојува кварталниот извештај за доспеаните а неизмирени обврски за период од 01.01 до 31.03.2017 година (К-2)

2.Составен дел на овој заклучок е кварталниот извештај за доспеаните а неизмирени обврски за период од 01.01 до 31.03.2017 година (К-2)

3.Овој Заклучок влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во “Службени гласник на Општина Василево“.

Бр.08-873/1  
27.04.2017г.  
Василево

Совет на општина Василево  
Претседател,  
Драги Митев с.р.

## Преглед на достасани ненамирени обврски

K2 за 01.01.2017 година до 31.03.2017

раздел	рkb	назив на буџетски корисник
70901	40800	Општина Василево

година	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена			Вкупно ненамирени обврски по	расходна ставка	Вкупно ненамирени обврски по ставки
			утужени	неутужени	вкупно			
јануари	0,00	0,00	0,00	36.778.422,00	36.778.422,00	36.778.422,00	420	
февруари	0,00	275.119,00	0,00	235.244,00	235.244,00	510.363,00	421	581.041,00
март	1.495.591,00	65.130,00	0,00	0,00	0,00	1.560.721,00	423	49.201,00
април	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424	588.472,00
мај	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425	13.060,00
јуни	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426	253.630,00
јули	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427	
август	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451	
септември	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452	
октомври	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453	
ноември	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461	
декември	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462	
							463	
							464	
							471	
							472	
							473	
							474	
							480	
							481	
							482	
							483	
							484	
							485	
							486	
							487	
							488	
							489	
							491	
							492	75.317,00
							493	
							<b>Вкупно</b>	<b>1.560.721,00</b>

Образложение:

\* \* \*

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

### РЕШЕНИЕ

Се прогласува Заклучокот за усвојување на кварталниот извештај за промените на состојбата на задолжувањето на општина Василево за период од 01.01.2017 до 31.03.2017 година (К-3), што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 27.04.2017 година

Бр.09-874/2  
27.04.2017г.  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник  
Ванчо Стојанов с.р.

2.Составен дел на овој заклучок е кварталниот извештај за промените на состојбата на задолжувањето на општина Василево за период од 01.01 до 31.03.2017 година (К-3)

3.Овој Заклучок влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во “Службени гласник на Општина Василево“.

Бр.08-874/1  
27.04.2017г.  
Василево

Совет на општина Василево  
Претседател,  
Драги Митев с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Р.М.“ бр 5/02),член 32 став 1 точка 4 од Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа (“Службен весник на Р.М.“ бр 61/04) и член 21 од Статутот на Општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10 ), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на ден 27.04.2017 година донесе,

### ЗАКЛУЧОК

за усвојување на кварталниот извештај за промените на состојбата на задолжувањето на општина Василево за период од 01.01 до 31.03.2017 година (К-3)

1.Се усвојува кварталниот извештај за промените на состојбата на задолжувањето на општина Василево за период од 01.01 до 31.03.2017 година (К-3)



**Образец КЗ**

**Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на општините и јавните претпријатија основани од општината**

Општина: **ОПШТИНА ВАСИЛЕВО**  
 Извештаен период: од **01.01.2017** година до **31.03.2017** година  
 (ден, месец, година) (ден, месец, година)  
 Датум на поднесување извештајот **15.04.2017**  
 (ден, месец, година)

**Долг и доопштината**

Реден број	Ознака на кредит	Назив на кредитот и намена	Застовлаш	Оригинална валута	Износ	каматна стапка %	Рок на отплата	Грејс период	Износ на повлечени трансии (по оригинална валута)	Гарантира и кредит (да/не)	Периодичност на отплата* (а, б, в, г, д)	Датум на отплата на главницата		Датум на отплата на камата		Достасана обрската (во извештајниот период)		Платена обрската (во извештајниот период)		Датум на отплата на обрската	Достасана исплатена обрската (во извештајниот период)		Состојба на долгот за извештајниот период**			
												Прв	Последен	Прв	Последен	Главница	Камата	Главница	Камата		Главница	Камата	на почетокот	на крајот		
												10.08.2013	10.05.2022	10.08.2013	10.08.22	1.678.123	1.106	13.02.2017	1.678.123		1.106	17.02.2017	0	0	23.463.724	16.781.232
1	7699-MK	MIBF-SCTO3-12	M Финанси	MKD	24.724.619	2%	10 години	3 години	23.463.724	ДА	В															
2																										
3																										
4																										
5																										
6																										
7																										

**Забелешки**

**Долг и аП основани од општината**

Реден број	Ознака на кредит	Назив на кредитот и намена	Застовлаш	Оригинална валута	Износ	каматна стапка %	Рок на отплата	Грејс период	Износ на повлечени трансии (по оригинална валута)	Гарантира и кредит (да/не)	Периодичност на отплата* (а, б, в, г, д)	датум на отплата на главницата		Датум на отплата на камата		Достасана обрската (во извештајниот период)		Платена обрската (во извештајниот период)		Датум на отплата на обрската	Достасана исплатена обрската (во извештајниот период)		Состојба на долгот за извештајниот период**		Застовлаш (назив на ОП)	
												Прв	Последен	Прв	Последен	Главница	Камата	Главница	Камата		Главница	Камата	на почетокот	на крајот		
1																										

**Забелешки**

Лине за контакт  
 Име и презиме и телефонски број Габриела Ефтимова 034-354-444

Овластено лице (печат и потпис):

\* а) месечно; б) квартално; в) полугодично; г) годишно; д) други.  
 \*\* Податоците се однесуваат на главницата на долгот

\* \* \*

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

### РЕШЕНИЕ

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Извештајот од самоевалуација 2014-2016 година на ООУ „ Гоце Делчев „ Василево , што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 27.04.2017 година

Бр.09–875/2 Општина Василево  
27.04.2017г. Градоначалник  
Василево Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Р.М.“ бр 5/02), и член 21 став 1 точка 29 од Статутот на Општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на ден 27.04.2017 година донесе,

### ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Извештајот од самоевалуација 2014-2016 година на ООУ „ Гоце Делчев „ Василево

1.Се усвојува Извештајот од самоевалуација 2014-2016 година на ООУ „ Гоце Делчев „ Василево.

2.Составен дел на овој Заклучок е и Извештајот од самоевалуација 2014-2016 година на ООУ „ Гоце Делчев „ Василево

3.Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето а ќе се објави во “Службени гласник на Општина Василево“.

Бр.08-875/1 Совет на општина Василево  
27.04.2017г. Претседател,  
Василево Драги Митев с.р

\* \* \*

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

### РЕШЕНИЕ

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Извештајот од самоевалуација 2014-2016 година на ООУ „ Атанас Нивичански „ Нова Маала , што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 27.04.2017 година

Бр.09–876/2 Општина Василево  
27.04.2017г. Градоначалник  
Василево Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Р.М.“ бр 5/02), и член 21 став 1 точка 29 од Статутот на Општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на ден 27.04.2017 година донесе,

### ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Извештајот од самоевалуација 2014-2016 година на ООУ „ Атанас Нивичански „ Нова Маала

1.Се усвојува Извештајот од самоевалуација 2014-2016 година на ООУ „ Атанас Нивичански „ Нова Маала.

2.Составен дел на овој Заклучок е и Извештајот од самоевалуација 2014-2016 година на ООУ „ Атанас Нивичански „ Нова Маала.

3.Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето а ќе се објави во “Службени гласник на Општина Василево“.

Бр.08-876/1  
27.04.2017г.  
Василево

Совет на општина Василево  
Претседател,  
Драги Митев с.р

на Југоисточниот плански регион за 2016 година.

3.Овој Заклучок влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во “Службени гласник на Општина Василево“.

\* \* \*

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

Бр.08-877/1  
27.04.2017г.  
Василево

Совет на општина Василево  
Претседател,  
Драги Митев с.р.

\* \* \*

### РЕШЕНИЕ

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Годишниот извештај за работата на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион за 2016 година, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 27.04.2017 година.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

### РЕШЕНИЕ

Се прогласува Заклучокот за давање согласност на Одлуката на ВД Директорот на Јавното претпријатие за комунални дејности „Турија,, Василево за усогласување на дејностите на ЈПКД,,Турија,, Василево, според новиот шифрарник, согласно Националната класификација на дејностите, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 27.04.2017 година

Бр.09–877/2  
27.04.2017г.  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник  
Ванчо Стојанов с.р.

-----

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Р.М.“ бр 5/02), член 21 од Статутот на Општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр. 04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на ден 27.04.2017 година донесе,

Бр.09–878/2  
27.04.2017г.  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник  
Ванчо Стојанов с.р.

### ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Годишниот извештај за работата на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион за 2016 година

1. Се усвојува Годишниот извештај за работата на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион за 2016 година.

2. Составен дел на овој Заклучок е Годишниот извештај за работата на Центарот за развој

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Р.М.“ бр 5/02), член 11 точка 7 од Законот за јавните претпријатија (“Службен весник на Р.М.“ бр 38/96) и член 21 точка 29 од Статутот на Општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр. 04/03,08/06 и 09/10 ), Советот на општина Василево на својата редовна седница донесе,

**ЗАКЛУЧОК**

за давање согласност на Одлуката на ВД  
Директорот на Јавното претпријатие за  
комунални дејности „Турија,, Василево за  
усогласување на дејностите на ЛПКД,,Турија,,  
Василево, според новиот шифрарник, согласно  
Националната класификација на дејностите

1. Советот на општина Василево дава  
согласност на Одлуката на ВД Директорот на  
Јавното претпријатие за комунални дејности  
„Турија,, Василево за усогласување на  
дејностите на ЛПКД,,Турија,, Василево, според  
новиот шифрарник, согласно Националната  
класификација на дејностите.

2. Овој Заклучок влегува во сила од денот на  
донесувањето а ќе се објави во “Службени  
гласник на Општина Василево“.

Бр.08-878/1  
27.04.2017г.  
Василево

Совет на општина Василево  
Претседател,  
Драги Митев с.р.

\* \* \*

Врз основа на член 50 став 1 точка 3  
од Законот за локална самоуправа (Службен  
весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од  
Статутот на општина Василево (“Службен  
гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го  
донесувам следното

**РЕШЕНИЕ**

Се прогласува Одлуката за  
одобрување на помош на црковното  
настојателство при храмот св. Наум  
с.Чанаклија, што Советот на општина  
Василево го донесе на седницата одржана на  
ден 27.04.2017 година.

Бр.09-879/2  
27.04.2017г.  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник  
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 1  
од Законот за локална самоуправа  
("Службен весник на РМ" бр.5/02) и член 21  
став 1 точка 43 од Статутот на општина  
Василево ("Службен гласник на Општина  
Василево " бр.04/03 и бр.08/06), Советот на  
општина Василево на својата редовна седница  
одржана на 20.03.2017 година ја донесе  
следната,

**ОДЛУКА**

за одобрување на помош во градежни  
материјали на црковното настојателство при  
храмот св. Наум с.Чанаклија

**член 1**

Со оваа Одлука Советот на општина  
Василево одобрува помош во градежни  
материјали во износ од 10.000 денари на  
црковното настојателство при храмот св. Наум  
с.Чанаклија.

**член 2**

Помошта утврдена во член 1 се  
одобруваат на црковното настојателство при  
храмот св. Наум с.Чанаклија.

**член 3**

Финансиските средства ќе се  
обезбедат од Буџетот на општина Василево  
за 2017 година

**член 5**

Оваа Одлука влегува во сила од денот  
на донесувањето а ќе се објави во Службен  
гласник на Општина Василево.

Бр.08-879/1  
27.04.2017г.  
Василево

Совет на општина Василево  
Претседател,  
Драги Митев с.р.

\* \* \*

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

### РЕШЕНИЕ

Се прогласува Програмата за спроведување на општите мерки за заштита на населението од заразни болести во 2017 година, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 27.04.2017 година.

Бр.09–880/2  
27.04.2017г.  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник  
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 14 став 2 од Законот за заштита на населението од заразни болести („Службен весник на РМ“ бр.66/04, 139/08, 99/09 и 149/14) и член 25 став 1 точка 43, а во врска со член 15 став 1 алинеа 2 од Статутот на Општина Василево ( „Службен гласник на Општина Василево“ бр 08/06), Советот на општина Василево ја донесе следната:

### ПРОГРАМА

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОПШТИТЕ МЕРКИ ЗА  
ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ЗАРАЗНИ  
БОЛЕСТИ ВО 2017 ГОДИНА

#### I.Вовед

Програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести е во согласност со член 14 став 2 од Законот за заштита на населението од заразни болести („Службен весник на РМ“ бр. 66/04, 139/08, 99/09 и 149/14) и член 22 точка 9 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.05/02), и според истиот, заштитата на населението од заразни болести претставува

организирана општествена активност со цел да се спречи појавата или да се намали, отстрани или искорени ширењето на заразни болести, кои се од посебно значење за Р. Македонија.

За заштита од заразни болести се спроведува епидемиолошки надзор и се применуваат општи и посебни мерки. По потреба се спроведуваат и вонредни мерки.

Епидемиолошкиот надзор го организираат и спроведуваат епидемиолошките служби при Институтот за јавно здравје и регионалните центри за јавно здравје.

Општите мерки за заштита од заразни болести ги програмираат и планираат општините, на предлог на Центрите за јавно здравје. Овие мерки вклучуваат:

1.Обезбедување безбедна вода за пиење и контрола на исправноста на водата;

2.Отстранување на отпадните води и цврстите отпадни материи на начин кој спречува загадување на човековата околина;

3.Обезбедување санитарно-технички и хигиенски услови во јавни објекти: (училишни и предучилишни установи, објекти за храна, објекти за водоснабдување, други јавни установи и други јавни места);

4.Вршење на превентивна дезинфекција, дезинсекција и дератизација;

5.Обезбедување на превентивно-промотивни активности за унапредување на здравјето на населението.

Општите мерки ги организира единицата на локална самоуправа и се спроведуваат во согласност со стандардите и постапките утврдени со закон за секоја дејност одделно.

Посебни (специфични) мерки за заштита на населението од заразни болести се:

1.Откривање на заразни болести-поставување дијагноза;

2.Лабораториско испитување за утврдување на причинителот на заболувањето;

3.Пријавување на заразни болести;

4.Епидемиолошки испитувања;

5.Превоз, изолација и лечење на болни од заразна болест;

6.Карантин и здравствен надзор;

7.Здравствени прегледи на одредени категории на

вработени, како и на лица и

бацилоносители одредени со закон;

8.Имунизација и хемиопротекција;

9.Дезинфекција, дезинсекција и дератизација по епидемиолошки индикации.

Специфичните мерки за заштита од заразни болести ги планираат и извршуваат здравствените работници во референтни здравствени установи, според специфичната цел и мерки за кои се регистрирани.

Во услови на епидемии и катастрофи од поширок размер се спроведуваат и вонредни мерки за заштита од заразни болести. Вонредните мерки ги предлага Комисијата за заштита од заразни болести.

Спроведувањето на мерките за заштита на населението од заразни болести и средствата за нивно спроведување имаат приоритет во однос на спроведувањето на останатите мерки за здравствена заштита.

## II.Активности

Со Програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести се утврдуваат активностите, извршителите, роковите и изворите на финансиски средства за спроведување на општите мерки во спречувањето и сузбивањето на заразните и други заболувања на територијата на општина Василево.

Општите мерки и активности ги организира и следи општина Василево, во соработка со ЈЗУ Центар за јавно здравје - Струмица. За заштита на населението од заразни болести во општина Василево, во 2017 година, ќе се спроведат следниве општи мерки:

1.Обезбедување безбедна вода за пиење и контрола на исправноста на водата од регионалниот водовод и водоводите кои се во сопственост на МЗ;

2.Обезбедување на хигиено-технички услови во училишните и предучилишните установи;

3.Отстранување на цврстиот отпад, на отпад од вишок на земјоделски производи и отпадните води, на начин кој ќе овозможи заштита на човековата околина од загадување;

4.Вршење на превентивна дезинфекција, дезинсекција и дератизација и други

хигиено -технички мерки во населени места и други јавни површини;

5.Превентивно-промотивни активности за унапредување на здравјето на

населението.

1.1 Обезбедување безбедна вода за пиење и контрола на исправноста на водата од регионалниот водовод

Општина Василево во 2017 година ќе продолжи да се грижи за континуирано снабдување на населението со доволни количини на здравствено исправна вода за пиење.

Согласно Одлуката за комунален ред, организираното водоснабдување на најголем дел од населението во општина Василево го врши Јавното претпријатие „Турија“ Василево.

Верификација на квалитетот и исправноста на водата за пиење од регионалниот водовод и информирање на корисниците за квалитетот на водата го врши ЈЗУ Центар за јавно здравје-Струмица.

Редовниот мониторинг се спроведува еднаш месечно се зимаат примероци од регионалниот водовод и од водоводите со кои стопанисуваат МЗ. Месечните извештаи за исправност се доставуваат до Општината, од кои се гледа исправноста на водата за пиење на регионалниот водовод и на другите водоводи во Општина Василево. Доколку извештаите се негативни Општината презема мерки кон истите за доведување на водата во исправна состојба за пиење.

2.1.Обезбедување на хигиено-технички услови во училишните и предучилишните установи

Децата и учениците се најостливата категорија на население. За заштита на нивниот интегритет, а особено од заразна жолтица и други цревни заболувања се вршат и редовните контроли на училишните и предучилишните установи од страна на санитарниот и здравствен инспектор и лекарите од Центарот за јавно здравје.

Врз основа на теренските увиди сите училишта и градинки добиваат извештај за најдената состојба, со предлог мерки за подобрување доколку е потребно.

Секоја година пред почетокот на учебната година се изведува ДДД во училчните простории и предучилишните

установи а по потреба и во текот на учебната година

3.1.Правилно и навремено отстранување на цврст отпад, вишок на производи од земјоделски култури и отпадни води

Според Одлуката за комунален ред на општина Василево, организираното отстранување на цврст отпад и отпадни води го врши Јавното претпријатие „Турија“ Василево.

Населените места во Општина Василево не се целосно покриени со канализациска мрежа (фекална и атмосферска) и затоа за одредени канализацион и мрежи се грижи Јавното претпријатие „Турија“ Василево а за оние кои не се под ЈП, се грижат МЗ од населените места од несвесното користење на канализацијата од граѓаните.

Контролни мерки:

-Изготвување на флаери и плакати за правилна дистрибуција на цврстиот отпад. Флаерите да се дистрибуираат со сметките за вода и отстранување на отпадот, а плакатите да се постават на регуларни места и на контејнерите за отпад.

4.1.Спроведување на превентивна дезинфекција, дезинсекција и дератизација (ДДД) во населени места и други јавни површини

Законот за заштита на населението од заразни болести налага превентивна дезинфекција, дезинсекција и дератизација во здравствени, училишни, предучилишни и социјални установи, зелени пазари, канализации, депонии и друго.

Спроведувањето на ДДД во установите и другите јавни објекти ќе се врши врз основа на побарувања или склучени договори помеѓу ЈЗУ ЦЗ Струмица или други правни лица што ги исполнуваат условите пропишани со закон и прописите донесени врз основа на него и корисниците на овие услуги.

Препораки за превентивна дезинфекција, дезинсекција и дератизација би биле: вршење на превентивна дезинсекција на критични точки во населени места како што има настанато диви депонии на цврст отпад од домаќинствата или вишок на земјоделски производи

5.1.Превентивно-промотивни активности за унапредување на здравјето на населението

Општината во соработка со Центарот за јавно здравје ќе го планираат и организираат спроведувањето на промоција на здравјето и превенцијата од заразни болести.

Во зависност од случувањата ќе се спроведуваат и типизирани предавања на учениците од основното и средното образование за заштита од заразни болести.

### III. Финансирање

Ре. бр	КРИТИЧНИ МЕСТА
1.	По течението на река Струмечница од с. Дукадино до с. Пиперево
2.	По течението на река Турија од атарот на с. Пиперево до с. Доброшинци

Активностите утврдени со оваа програма ќе се реализираат со средства од Буџетот на општина Василево за 2017 година, според програмата средствата за дезинсекција и дератизација во висина од 300.000,00 денари. Овие средства се поделени за прскање во два турнуса, а прскањето ќе се изведува авионски со сите Општини од струмичкиот регион.

### IV. Известување

Известувањето и информирањето на граѓаните ќе се врши преку соопштенија истакнати на јавни места, ВЕБ страната на општината, локалните медиуми, соработка на општината со МЗ, здружение на пчелари итн, за точниот термин на акцијата, видот на препаратот и начинот на изведување на третманот.1

### V. Мониторинг

Покрај претставник од локалната самоуправа-комунален инспектор, мониторинг над спроведувањето на превентивните активности на општина Василево за заштита на населението од заразни болести ќе врши и претставник од Центарот за јавно здравје како и

претставник од Агенцијата за храна и ветеринарство.

#### VI.Завршни одредби

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен гласник на општина Василево“.

Бр.08-880/1  
27.04.2017г.  
Василево

Совет на општина Василево  
Претседател,  
Драги Митев с.р.

\* \* \*

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

#### РЕШЕНИЕ

Се прогласува Одлуката за одобрување на помош во градежни материјали на црковниот одбор во с.Едерниково, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 27.04.2017 година.

Бр.09-881/2  
27.04.2017г.  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник  
Ванчо Стојанов с.р.

-----  
Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на Општина Василево “ бр.04/03 и бр.08/06), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на 27.04.2017 година ја донесе следната,

#### ОДЛУКА

за одобрување на помош во градежни материјали на црковниот одбор во с.Едерниково

##### член 1

Со оваа Одлука Советот на општина Василево одобрува помош во градежни материјали во износ од 10.000 денари на црковниот одбор во с.Едерниково.

##### член 2

Помошта утврдена во член 1 се одобруваат на црковниот одбор во с.Едерниково за реконструкција на тремот на црквата св.Ѓорѓи во с.Едерниково.

##### член 3

Финансиските средства ќе се обезбедат од Буџетот на општина Василево за 2017 година

##### член 5

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на Општина Василево.

Бр.08-881/1  
27.04.2017г.  
Василево

Совет на општина Василево  
Претседател,  
Драги Митев с.р.

\* \* \*

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

#### РЕШЕНИЕ

Се прогласува Одлуката за утврдување на приоритет за реализација на Проектот „ Реконструкција и ревитализација на дел од улица од пошта до повеќенаменско игралиште во Василево “-општина Василево, што Советот на општина Василево го донесе на



седницата одржана на ден 27.04.2017 година.

Бр.09-882/2 Општина Василево  
27.04.2017г. Градоначалник  
Василево Ванчо Стојанов с.р.

-----  
Врз основа на член 36 ст.1 т.15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) и член 21 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на општина Василево” бр. 04/03,08/06 и 09/10 ), Советот на општина Василево на својата седница ја донесе следната

### О Д Л У К А

За утврдување на приоритет за реализација на Проектот „ Реконструкција и ревитализација на дел од улица од пошта до повеќенаменско игралиште во Василево “-општина Василево

#### Член 1

Со оваа Одлука се дава приоритет за реализација на Проектот „ Реконструкција и ревитализација на дел од улица од пошта до повеќенаменско игралиште во Василево “-општина Василево, по Јавен повик бр.01/2015 објавен од Министерството за финансии за користење средства од ЕУ ИПА грантот за рурална инфраструктура.

#### Член 2

Средствата кои се неопходни за целосна реализација на Проектот ќе се обезбедат од Буџетот на општина Василево .

#### Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на објавување во „Службен гласник на општина Василево“.

Бр.08-882/1 Совет на општина Василево  
27.04.2017г. Претседател,  
Василево Драги Митев с.р.

\*\*\*

Градоначалникот на Општина Василево врз основа на член 28 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ,, бр. 136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11,24/12,15/13,148/13,160/13,28/14,43/14,130 /14,180/14,78/15 и 192/15) и член 38 од Статутот на Општина Василево („Службен гласник на ОВ,, бр.04/03, 08/06 и 09/10), донесе

### РЕШЕНИЕ бр.01/2017 за потреба од јавна набавка

#### Член 1

Со оваа Решение се утврдува потреба од јавна набавка на железарија за потребите на органите и општинската администрација на општина Василево за период од 1 (една) година (сукцесивна набавка).

#### Член 2

Набавката ќе се спроведе по постапка со барање за прибирање на понуди без објавување оглас, во согласност со Законот за јавни набавки.

#### Член 3

Процентата вредност на набавката е 236.000,00 денари со ДДВ и е внесена во Годишниот план за јавни набавки за 2017 година.

#### Член 4

Критериум за избор на најповолен понудувач е понуда со најниска цена:

- Цена 100 поени

#### Член 5

Постапката за набавката ќе ја спроведе Комисија за јавни набавки во Општина Василево составена од 3 (три) члена, претседател и двајца членови на комисијата како и нивни заменици.

#### Член 6

За претседател и заменик претседател се именуваат:

- Ристо Михаилов - претседател;
- Ацо Митев - зам.претседател;

За членови и нивни заменици се именуваат:

- Боби Величковски - член;
- Митко Јанев - зам.член;
- Убавка Стојчева -член;

- Бранко Андонов -зам.член.

#### Член 7

Оваа Решение влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Василево“.

Бр.09–58/1  
11.01.2017г.  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник  
Ванчо Стојанов с.р.

\* \* \*

Градоначалникот на Општина Василево врз основа на член 28 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ., бр.136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11,24/12,15/13,148/13,160/13,28/14,43/14,130/14,180/14,78/15 и 192/15), член 50 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 38 од Статутот на Општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03, 08/06 и 09/10), донесе

#### **РЕШЕНИЕ бр.06/2017 за потреба од јавна набавка**

#### Член 1

Со оваа Решение се утврдува потреба од јавна набавка на услуга за осигурување на имотот на општина Василево, имотот на ООУ Гоце Делчев с. Василево, имотот на ООУ Атанас Нивичански с.Нова Маала и имотот на ЈОУДГ „Прва радост“ Василево за период од 1 (една) година.

#### Член 2

Набавката ќе се спроведе по постапка со барање за прибирање на понуди со објавување оглас која започнува во хартиена форма а завршува со електронска аукција, во согласност со Законот за јавни набавки.

#### Член 3

Процентата вредност на набавката е 300.000,00 денари без ДДВ и е предвидена во Годишниот план за јавни набавки за 2017 година.

#### Член 4

Критериум за избор на најповолен понудувач е понуда со најниска цена:

- Цена- премија 100 бода

#### Член 5

Постапката за набавката ќе ја спроведе Комисија за јавни набавки во Општина Василево составена од 3 (три) члена, претседател и двајца членови на комисијата како и нивни заменици.

#### Член 6

За претседател и заменик претседател се именуваат:

- Ристо Михаилов - претседател;
- Симона Шонтевска - зам.претседател;

За членови и нивни заменици се именуваат:

- Убавка Стојчева - член;
- Блажо Стоилков - зам.член;
- Боби Величковски -член;
- Зора Коларова -зам.член.

#### Член 7

Оваа Решение влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Василево,, .

Бр.09–624/1  
10.03.2017г.  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник  
Ванчо Стојанов с.р.